

ЕДУКАЦИЈА ВО ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЈА

Д-р Марија Спиркоска

Вовед

- * Доктор на едукација:
 - * Д-р Марија Спиркоска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација.
 - * Вработена во ЈЗУ Општа болница “Борка Талески” Прилеп.

Едукацијата се одвиваше во Истанбул, Турција во период од 18.10.2015-13.11.2015 година




Едукацијата се одвиваше на Универзитетска Клиника Чапа, во Еснаф Хастанеси каде е сместен амбулантно-поликлиничкиот дел од физикална медицина и рехабилитација.



Ми беше назначен ментор Проф. Д-р. Реса Ајдин, а
началник на Одд. за физикална медицина и
рехабилитација е Проф. Д-р. Ајше Јалиман.



Најголем дел од едукацијата го поминав во
педијатриската амбуланта за пациенти болни од
церебрална парализа.



Најчеста патологија беа пациенти со дегенеративни заболувања, пациенти со ревматолошки заболувања и деца со церебрална парализа.




Присутвував на стручните состаноци секој вторник наутро
каде се дискутираше за дијагностичкиот и терапевтскиот
пристап кон пациентите.



Присутвував и во амбуланта за ултразвучна
дијагностика на мускулно скелетен систем.



Ја следев работата и во терапевтскиот оддел и ординирав
ласеротерапија.



Би сакала да ги препорачам како можна опременост кај нас во Македонија апаратите за изокинетика кои се многу функционални во секојдневната работа.



Заклучок

- * Престојот беше едукативен и многу интересен, а работата на физијатрите на Клиниката беше добро организирана со многу за мене нови методи и техники на работа.
- * Кај нас би можеле да ја применуваме и усовршуваме техниката за ултразвучна дијагностика на мускулно скелетен систем со цел да се намали закажувањето на големиот број на пациенти на дијагностицирање со магнетна резонанца.



БЛАГОДАРАМ